

НАЈТЕНКИОТ LCD ДИСПЛЕЈ ВО СВЕТОТ

Претходниот рекорд во дебелина изнесуваше 0,89 мм. Компанијата "Samsung" разработи нова технологија i-Lens, така што со нејзина помош на дисплејот ќе биде интегриран заштитен слој, кој е многу поиздржлив и попријатен за очите на корисниците. Вицепреседателот на "Samsung", Yun Jin-hyuk, рече дека намалената дебелина на дисплејот и новата



технологича за заштита на очите ќе почне масовно да се употребува во новите мобилни апарати. Тоа значи дека корисниците треба да бидат подготвени за новата фундаментална солучија од "Samsung". Дијагоналата на новиот LCD дисплеј изнесува 2,2 инча, а резолуцијата 240x320 пиксела, светлината 300 nits и контрастот 500:1. Со масовно производство ќе се почне во првата половина на 2007 година.

ЕЛИТЕН ЗЛАТЕН ТЕЛЕФОН

Доколку имате многу пари и сакате да ги потрошите на нов телефон од луксузната класа, тогаш купете го Nokia 8800 Sirocco Diamond Edition. Овој модел го има само во 1.000 примероци. Изработен е од висококвалитетен челик и злато, а покрај тоа има и 2-мегапикселна камера, 100 MB вградена меморија, TFT-дисплеј



со 256.000 бои, MP3-плеер, Bluetooth, Java, EDGE и GPRS. Nokia 8800 Sirocco Diamond тежи 139 грама, а димензиите му се 107x45x16,5 мм.



SHARP 911SH

Компанијата "Sharp" претстави уште еден мобилен телефон, кој прима телевизиски програми. Sharp911SH е многу силен наследник на претходниот модел 905SH. Новиот апарат се разликува по тоа што има неколку измени во дизајнот, повеќе меморија и слот за мемориска картичка, microSD наместо miniSD. Телефонот работи на мрежата W-CDMA, има 3-инчен дисплеј со резолуција од 240x400 пиксели и 262.000 бои, надворешен монохром LCD - дисплеј. Во апаратот е вградена 2 Мр CMOS камера и 110-килопикселна помошна камера. Овој мобилен телефон-телевизор ќе биде пуштен во продажба во декември.



МОБИЛЕН ОД ДРВО

Една руска компанија произведе многу необичен телефон од луксузната класа. Овој модел ќе се нарекува Gresso. Тој е необичен затоа што е произведен од многу ретко африканско црно дрво, а некои елементи му се направени од злато. Екранот му е заштитен со специјален сафир. Неговите технички карактеристики сè уште не се познати, освен тоа дека ќе биде со дебелина од 10 мм. Ќе се продава во пет различни комбинации.

